

До: ЈЗУ Центар за јавно здравје - Тетово

## БАРАЊЕ

### за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08 и бр.6/10), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете ни копии од кварталните извештаи кои Центарот за јавно здравје – Тетово, ги примил од сите цитолошки лаборатории од јавно здравствениот сектор и лабораториите кои имаа склучено договор со ФЗОМ за извршување на здравствена услуга читање на ПАП тестови кои работат на негова територија, по однос на извршените активности за рано откривање и спречување на болестите на репродуктивните органи кај жената во Република Македонија (Рак на грло на матка) предвидени во Програмата за рана детекција на малигни заболувања во РМ за 2012 година.

(опис на информацијата која се бара)

#### Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
- б) препис
- в) фотокопија
- г) електронски запис
- д) друго-----  
( се наведува бараната форма, со заокружување)

#### Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
- б) телефон
- в) факс
- г) е-маил
- д) друго-----  
( се наведува бараниот начин, со заокружување)

#### Барател на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија  
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје  
тел: + 389 2 3298 295,  
фах: + 389 2 3211 453  
е-маил: [esem@esem.org.mk](mailto:esem@esem.org.mk)

#### Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија  
Дарко Антиќ  
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје  
тел: + 389 3298 295 лок 102,  
фах: + 389 2 3211 453  
е-маил: [dantik@esem.org.mk](mailto:dantik@esem.org.mk)

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во: Скопје

Датум: 14.03. 2013 година



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "СОПСТВЕНИК" (OWNER) at the top, "РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА" (REPUBLIC OF MACEDONIA) in the middle, and "КОМИСИЈА ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИЈА" (COMMISSION FOR FREEDOM OF ACCESS TO INFORMATION) at the bottom.

До: ЈЗУ Центар за јавно здравје – Тетово

## БАРАЊЕ

### за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08 и бр.6/10), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете ни копии од кварталните извештаи кои Центарот за јавно здравје Тетово, ги примил од сите матичните гинеколози кои работат на негова територија, по однос на извршените активности за рано откривање и спречување на болестите на репродуктивните органи кај жената во Република Македонија (Рак на грло на матка) предвидени во Програмата за рана детекција на малигни заболувања во РМ за 2012 година.

(опис на информацијата која се бара)

#### Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
  - б) препис
  - в) фотокопија
  - г) електронски запис
  - д) друго-----
- ( се наведува бараната форма, со заокружување)

#### Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
  - б) телефон
  - в) факс
  - г) е-маил
  - д) друго-----
- ( се наведува бараниот начин, со заокружување)

#### Барател на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија  
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје  
тел: + 389 2 3298 295,  
фах: + 389 2 3211 453  
е-маил: [esem@esem.org.mk](mailto:esem@esem.org.mk)

#### Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија  
Дарко Антиќ  
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје  
тел: + 389 3298 295 лок 102,  
фах: + 389 2 3211 453  
е-маил: [dantik@esem.org.mk](mailto:dantik@esem.org.mk)

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во: Скопје

Датум: 14.03.2013 година

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "РЕПУБЛИКА СОЦИЈАЛИСТИЧКА МАКЕДОНИЈА" and "РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА" around the perimeter, with a central emblem. The signature is a stylized, cursive script.

До: ЈЗУ Центар за јавно здравје - Тетово

## БАРАЊЕ

### за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08 и бр.6/10), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете ни копии од кварталните извештаи кои Центарот за јавно здравје Тетово, ги доставил до Институтот за јавно здравје на РМ по однос на извршените активности за рано откривање и спречување на болестите на репродуктивните органи кај жената во Република Македонија (Рак на грло на матка) предвидени во Програмата за рана детекција на малигни заболувања во РМ за 2012 година.

(опис на информацијата која се бара)

#### Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
  - б) препис
  - в) фотокопија
  - г) електронски запис
  - д) друго-----
- ( се наведува бараната форма, со заокружување)

#### Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
  - б) телефон
  - в) факс
  - г) е-маил
  - д) друго-----
- ( се наведува бараниот начин, со заокружување)

#### Барател на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија  
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје  
тел: + 389 2 3298 295,  
фах: + 389 2 3211 453  
е-маил: [esem@esem.org.mk](mailto:esem@esem.org.mk)

#### Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија  
Дарко Антиќ  
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје  
тел: + 389 3298 295 лок 102,  
фах: + 389 2 3211 453  
е-маил: [dantik@esem.org.mk](mailto:dantik@esem.org.mk)

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во: Скопје

Датум: 14.03.2013 година

A circular official stamp of the State Information Commission of the Republic of Macedonia is visible. The stamp contains the text "РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА" at the top and "КОМИСИЈА ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИЈА" around the perimeter. In the center of the stamp is the coat of arms of the Republic of Macedonia. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

До: ЈЗУ Центар за јавно здравје - Тетово

## БАРАЊЕ

### за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08 и бр.6/10), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете ни копија од годишниот извештај кој Центарот за јавно здравје Тетово, го примил од цитолошките лаборатории од јавно здравствениот сектор и лабораториите кои имаа склучено договор со ФЗОМ за извршување на здравствена услуга читање на ПАП тестови кои работат на негова територија, по однос на извршените активности за рано откривање и спречување на болестите на репродуктивните органи кај жената во Република Македонија (Рак на грло на матка) предвидени во Програмата за рана детекција на малигни заболувања во РМ за 2012 година.

(опис на информацијата која се бара)

#### Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
  - б) препис
  - в) фотокопија
  - г) електронски запис
  - д) друго-----
- ( се наведува бараната форма, со заокружување)

#### Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
  - б) телефон
  - в) факс
  - г) е-маил
  - д) друго-----
- ( се наведува бараниот начин, со заокружување)

#### Барател на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија  
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје  
тел: + 389 2 3298 295,  
фах: + 389 2 3211 453  
е-маил: [esem@esem.org.mk](mailto:esem@esem.org.mk)

#### Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија  
Дарко Антиќ  
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје  
тел: + 389 3298 295 лок 102,  
фах: + 389 2 3211 453  
е-маил: [dantik@esem.org.mk](mailto:dantik@esem.org.mk)

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во: Скопје

Датум: 14.03.2013 година





До: ЈЗУ Центар за јавно здравје – Тетово

## БАРАЊЕ

### за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08 и бр.6/10), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете ни копија од годишниот извештај кој Центарот за јавно здравје Тетово, го примил од матичните гинеколози кои работат на негова територија по однос на извршените активности за рано откривање и спречување на болестите на репродуктивните органи кај жената во Република Македонија (Рак на грло на матка) предвидени во Програмата за рана детекција на малигни заболувања во РМ за 2012 година.

(опис на информацијата која се бара)

#### Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
  - б) препис
  - в) фотокопија
  - г) електронски запис
  - д) друго-----
- ( се наведува бараната форма, со заокружување)

#### Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
  - б) телефон
  - в) факс
  - г) е-маил
  - д) друго-----
- ( се наведува бараниот начин, со заокружување)

#### Барател на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија  
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје  
тел: + 389 2 3298 295,  
фах: + 389 2 3211 453  
е-маил: [esem@esem.org.mk](mailto:esem@esem.org.mk)

#### Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија  
Дарко Антиќ  
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје  
тел: + 389 3298 295 лок 102,  
фах: + 389 2 3211 453  
е-маил: [dantik@esem.org.mk](mailto:dantik@esem.org.mk)

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во: Скопје

Датум: 14.03. 2013 година

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "СОВЕТ НА РЕПУБЛИКАТА" and "СКОПЈЕ" in Cyrillic, along with a central emblem. The signature is stylized and partially obscures the stamp.

До: ЈЗУ Центар за јавно здравје - Тетово

## БАРАЊЕ

### за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08 и бр.6/10), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете ни копија од годишниот извештај кој Центарот за јавно здравје Тетово, го доставил до Институтот за јавно здравје на РМ по однос на извршените активности за рано откривање и спречување на болестите на репродуктивните органи кај жената во Република Македонија (Рак на грло на матка) предвидени во Програмата за рана детекција на малигни заболувања во РМ за 2012 година.

(опис на информацијата која се бара)

#### Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
  - б) препис
  - в) фотокопија
  - г) електронски запис
  - д) друго-----
- (се наведува бараната форма, со заокружување)

#### Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
  - б) телефон
  - в) факс
  - г) е-маил
  - д) друго-----
- (се наведува бараниот начин, со заокружување)

#### Барател на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија  
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје  
тел: + 389 2 3298 295,  
фах: + 389 2 3211 453  
е-маил: [esem@esem.org.mk](mailto:esem@esem.org.mk)

#### Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија  
Дарко Антиќ  
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје  
тел: + 389 3298 295 лок 102,  
фах: + 389 2 3211 453  
е-маил: [dantik@esem.org.mk](mailto:dantik@esem.org.mk)

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во: Скопје

Датум: 14.03.2013 година



До: ЈЗУ Центар за јавно здравје – Тетово

## БАРАЊЕ

### за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08 и бр.6/10), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете ни копии од фактури кои Центарот за јавно здравје Тетово, ги доставил до Министерството за здравство по однос на извршени договорни услуги (активности) за рано откривање и спречување на болестите на репродуктивните органи кај жената во Република Македонија (Рак на грло на матка) предвидени во Програмата за рана детекција на малигни заболувања во РМ за 2012 година.

(опис на информацијата која се бара)

#### Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
  - б) препис
  - в) фотокопија
  - г) електронски запис
  - д) друго.....
- (се наведува бараната форма, со заокружување)

#### Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
  - б) телефон
  - в) факс
  - г) е-маил
  - д) друго.....
- (се наведува бараниот начин, со заокружување)

#### Барател на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија  
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје  
тел: + 389 2 3298 295,  
фах: + 389 2 3211 453  
е-маил: [esem@esem.org.mk](mailto:esem@esem.org.mk)

#### Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија  
Дарко Антиќ  
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје  
тел: + 389 3298 295 лок 102,  
фах: + 389 2 3211 453  
е-маил: [dantik@esem.org.mk](mailto:dantik@esem.org.mk)

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во: Скопје

Датум: 14.03.2013 година

A circular official stamp of the Parliament of the Republic of Macedonia (ПАРЛАМЕНТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА) is visible. The stamp contains the text "ПАРЛАМЕНТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА" and "СКОПЈЕ". A blue ink signature is written over the stamp.

До: ЈЗУ Центар за јавно здравје - Тетово

## БАРАЊЕ

### за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08 и бр.6/10), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете ни копија од книга на излезни фактури за периодот од 01 јануари до 31 декември 2012 година, каде се евидентирани сите фактури кои Центарот за јавно здравје Тетово, ги има доставено до Министерството за здравство за извршени активности од Програмата за рана детекција на малигни заболувања за 2012 година. (Компонента I – Рак на грло на матка).

(опис на информацијата која се бара)

#### Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
  - б) препис
  - в) фотокопија
  - г) електронски запис
  - д) друго-----
- ( се наведува бараната форма, со заокружување)

#### Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
  - б) телефон
  - в) факс
  - г) е-маил
  - д) друго-----
- ( се наведува бараниот начин, со заокружување)

#### Барател на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија  
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје  
тел: + 389 2 3298 295,  
фах: + 389 2 3211 453  
е-маил: [esem@esem.org.mk](mailto:esem@esem.org.mk)

#### Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија  
Дарко Антиќ  
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје  
тел: + 389 3298 295 лок 102,  
фах: + 389 2 3211 453  
е-маил: [dantik@esem.org.mk](mailto:dantik@esem.org.mk)

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во: Скопје

Датум: 14.03. 2013 година



Official stamp and signature of the State Information Commission of the Republic of Macedonia. The stamp is circular and contains the text: "РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА", "СТАТНА КОМИСИЈА ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИЈА", and "СКОПЈЕ". A blue ink signature is written over the stamp.



До: ЈЗУ Центар за јавно здравје - Тетово

## БАРАЊЕ

### за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08 и бр.6/10), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете ни копии на изводите од сметката на Центарот за јавно здравје Тетово, каде се евидентирани сите приливи од сметката на Министерството за здравство по основ на извршени услуги од Програмата за рана детекција на малигни заболувања за 2012 година (Компонента I - Рак на грло на матка).

(опис на информацијата која се бара)

#### Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
  - б) препис
  - в) фотокопија
  - г) електронски запис
  - д) друго-----
- ( се наведува бараната форма, со заокружување)

#### Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
  - б) телефон
  - в) факс
  - г) е-маил
  - д) друго-----
- ( се наведува бараниот начин, со заокружување)

#### Барател на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија  
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје  
тел: + 389 2 3298 295,  
фах: + 389 2 3211 453  
е-маил: [esem@esem.org.mk](mailto:esem@esem.org.mk)

#### Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија  
Дарко Антиќ  
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје  
тел: + 389 3298 295 лок 102,  
фах: + 389 2 3211 453  
е-маил: [dantik@esem.org.mk](mailto:dantik@esem.org.mk)

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во: Скопје

Датум: 14.03.2013 година



Official stamp and signature of the State Information Commission of the Republic of Macedonia. The stamp is circular and contains the text: "РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ОБЛАСТ ЗА ИНФОРМАЦИИ", "КОМИСИЈА ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА", and "СКОПЈЕ". The signature is handwritten in blue ink.

AVIS de réception / de paiement / d'inscription  
ПОВРАТНИЦА И ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПЛАТА / КНИЖЕЊЕ

A remplir par le bureau d'origine Го пополнува пошта на потекло	
Bureau de dépôt Приемна пошта 1000	
No. Бр.	Date de dépôt Датум на прием 19.03.2013

2-101205703 МК

A renvoyer par la voie la plus rapide  
(aérienne ou de surface) a découvert  
et en franchise de port.

Да се врати со најбрза врска  
(авионска или површинска)  
отворено и без наплата на поштарина


Service des postes  
Службено


Timbre du bureau  
renvoyant l'avis  
Жиг на поштата  
што го враќа  
образецот



Renvoyer à (à remplir par l'expéditeur)  
Да се врати (го пополнува испраќачот)

Nom ou raison sociale Име и назив на фирмата	Здружение БСБ
Rue et no. Улица и број	Максим Горки 20/1-4
Localité Место	Скопје
Pays Земја	МК



A remplir par l'expéditeur Пополнува примачна пошта	Evol recommandé Препорачана пратка		
	<input type="checkbox"/> Lettre Писмо	<input type="checkbox"/> Imprimé Печат, работа	<input type="checkbox"/> Colis ordinaire Обичен пакет
	Evol avec valeur déclarés Пратка со означена вредност		Valeur déclarés
A compléter à destination Се пополнува во одредиште	<input type="checkbox"/> Lettre Писмо	<input type="checkbox"/> Colis Пакет	Montant Износ
	<input type="checkbox"/> Mandat de poste Испратница	<input type="checkbox"/> Mandat de vèrsement Уплатница	<input type="checkbox"/> Cheque d'assignation Испратнички чек
	Nom ou raison sociale du destinataire ou intitulé du CCP Име или фирма на примачот или назив на поштенска жиро-сметка		
	Rue et no. Улица и бр.		
29 Ноември 86		Localité et pays Место и земја	
203-203		7200 Терово	
Cet avis doit être signé par le destinataire ou par une personne y autoisée en vertu des règlements du pays de destination, ou, si ces règlements le component, par l'agent du bureau de destination et renvoyé par le premier courrier directement à l'expéditeur. Оваа повртаница или извештај за исплата треба да ја потпише примачот или овластеното лице во смисла на прописите на одредишната земја, или ако тоа го дозволуваат прописите, поштенскиот работник на одредишната пошта и да се врати со првата отпрема на испраќачот.			Timbre du bureau de destination Жиг на одредишна пошта 
L'envoi mentionné ci-dessus a été durement Горе наведената пратка уредно била			
<input type="checkbox"/> remis врачена	<input type="checkbox"/> payé исплатена	<input type="checkbox"/> Inscrit en CCP Уплатена на поштенска жиро сметка	
Date et signature du destinataire Датум и потпис на примачот		Signature de l'agent Потпис на работникот	
20.3.203 Обр. ЦДЛП-20 бланчина		jc	